

ЕЛМАР АД Штип

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
И
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
за 2020 година**

Штип, јуни 2021 год.

СОДРЖИНА

1.	ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
2.	ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	5-9
	• Биланс на успех	5
	• Извештај за сеопфатна добивка за периодот	6
	• Извештај за финансиска состојба на крајот на периодот	7
	• Извештај за паричните текови за периодот	8
	• Извештај за промените на главнината за периодот	9
3.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11-24



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32)633-632;
тел.моб. ++389 (72)208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com,
www.idejaplus.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО

Акционерите и менаџментот на ЕЛМАР АД ШТИП

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи што ги вклучуваат, извештај за финансиската состојба на ЕЛМАР АД Штип (во натамошниот текст Друштвото) на 31 Декември 2020 година, како и на биланс на успех, извештај за сеопфатна добивка, извештај за промени во главнината, извештај за паричните текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на Нашата ревизија. Ние ја спроведовме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека прибавените ревизорски докази се достатни и соодветни за да обезбедат основа за Нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЕЛМАР АД Штип заклучно со 31 декември 2020 година, како и финансиската успешност и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЕЛМАР АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2020 година

Радовиш, 30.06.2021 година

Овластен ревизор
Јанка Димитрова



ИДЕЈА ПЛУС
РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ
ДОО Радовиш
Јанка Димитрова



БИЛАНС НА УСПЕХ


За годината што завршува на 31 Декември 2020 година во 000 денари

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
	Бр.	2020	2019
Приходи од продажба	4	13.416	14.875
Останати оперативни приходи	5	1	417
Потрошени материјали и ситен инвентар	6		(68)
Трошоци за вработените	7	(3.880)	(4.196)
Амортизација и ревалоризација на амортизација		(3.299)	(3.263)
Останати оперативни расходи	8	(3.032)	(2.263)
Набавна вредност на продадени стоки		(2.578)	(2.880)
Добивка/загуба од оперативно работење		628	2.622
Финансиски приходи		248	69
Финансиски расходи		(2)	(1)
Добивка/загуба пред оданочување		874	2.690
Данок на добивка		(117)	(284)
Добивка/загуба од редовно работење		757	2.406

Раководството на ЕЛМАР АД Штип ги усвои овие финансиски извештаи на 25.02.2021 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување.


Лице одговорно за составување
на финансиски извештаи




ЖАНЖАНИНА СТОЈАНОВА
Управител на ЕЛМАР АД Штип

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
ЗА ПЕРИОДОТ 1.1.2020 - 31.12.2020 ГОДИНА во 000 денари**

<i>Позиција</i>	<i>Назив на позицијата</i>	<i>Тековна година 2020</i>	<i>Претходна година 2019</i>
I	Добивка/загуба за периодот	757	2.406
II	Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот којашто не се прикажува во билансот на успех (пред оданочување)		
III	Данок на добивка на останатата сеопфатна добивка за периодот (10%)		
IV	Нето останата сеопфатна добивка за периодот		
V	Сеопфатна добивка/загуба за периодот	757	2.406
VI	Сеопфатна добивка/загуба за периодот што припаѓа на:		
	<i>Позицијата VI, според нас, би требало да се пополни само при составување на консолидирани финансиски извештаи.</i>		
	Сопственици на капиталот на матичното друштво		
1.	Неконтролирано учество (малцински интерес)		
2.			

Раководството на ЕЛМАР АД Штип ги усвои овие финансиски извештаи на 25.02.2021 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување.

Лице одговорно за составување
на финансиски извештаи



ЖАНЖАНИНА СТОЈАНОВА
Управител на ЕЛМАР АД Штип

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

БИЛАНС ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2020 година во 000 денари

Позиција	Белешка бр.	2020	2019
СРЕДСТВА			
А) Побарувања за запишан а неуплатен капитал		0	0
Б) Долгорочни средства		51.420	53.508
Материјални средства	9	51.389	53.477
Долгорочни вложувања		31	31
В) Тековни средства		16.704	13.706
Побарувања од купувачи	11	1.633	2.322
Останати краткорочни побарувања	12	401	55
Побарувања од дадени заеми		9.072	5.612
Активни временски разграничувања		93	98
Парични средства и еквиваленти на парични средства	13	5.505	5.619
ВКУПНА АКТИВА		68.124	67.214
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
А) Капитал и резерви		67.512	66.755
Запишан капитал		121.489	121.489
Ревалоризациона резерва		684	684
Законски резерви		1.640	1.640
Акумулирана добивка/загуба		(57.058)	(59.464)
Добивка за деловната година		757	2.406
Б) Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		0	0
В) Малцински интерес		0	0
Г) Долгорочни обврски		0	0
Д) Тековни обврски		611	458
Обврски спрема добавувачи	14	612	343
Останати краткорочни обврски	15	0	111
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди		0	5
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		68.124	67.214

Раководството на ЕЛМАР АД Штип ги усвои овие финансиски извештаи на 25.02.2021 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување.


Лице одговорно за составување
на финансиски извештаи




ЖАНЖАНИНА СТОЈАНОВА
Управител на ЕЛМАР АД Штип

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 Декември 2020 (во 000 денари)

Во илјади денари	Основна главнина	Законски и други резерви	Ревалори- зациони резерви	Акуму- лирана загуба	Тековна добивка/ загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2019	121.489	1.640	684	(61.094)	1.630	64.349
Распределба на финансиски резултат од 2018 година				1.630	(1.630)	0
Добивка/Загуба за 2019 год.					2.406	2.406
Состојба на 31.12.2019	121.489	1.640	684	(59.464)	2.406	66.755

Во илјади денари	Основна главнина	Законски и други резерви	Ревалори- зациони резерви	Акуму- лирана загуба	Тековна добивка/ загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2020	121.489	1.640	684	(59.464)	2.406	66.755
Распределба на финансиски резултат од 2019 година				2.406	(2.406)	0
Добивка/Загуба за 2020 год.					757	757
Состојба на 31.12.2020	121.489	1.640	684	(57.058)	757	67.512

Раководството на ЕЛМАР АД Штип ги усвои овие финансиски извештаи на 25.02.2021 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување.


 Лице одговорно за составување
 на финансиски извештаи




ЖАНЖАНИНА СТОЈАНОВА
 Управител на ЕЛМАР АД Штип

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 Декември 2020 во 000 денари

Позиција	2020	2019
А) Готовински текови од деловни активности	4.558	4.711
Нето добивка/загуба после оданочување	757	2.406
Амортизација	3.299	3.263
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	689	(633)
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	(346)	
Зголемување/намалување на АВР	5	(19)
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	270	(297)
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	(111)	(9)
Зголемување/намалување на ПБР	(5)	0
Б) Готовински текови од инвестициони активности	(4.672)	(6.141)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(1.212)	(529)
Зголемување/намалување на краткорочни побарувања	(3.460)	(5.612)
В) Готовински текови од финансиски активности	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	(114)	(1.430)
Парични средства на почетокот на годината	5.619	7.049
Парични средства на крајот на годината	5.505	5.619

Раководството на ЕЛМАР АД Штип ги усвои овие финансиски извештаи на 25.02.2021 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување.


Лице одговорно за составување
на финансиски извештаи




ЖАНЖАНИНА СТОЈАНОВА
Управител на ЕЛМАР АД Штип

Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

III. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото: Друштво за трговски промет ЕЛМАР АД Штип.

ЕМБС: 04218183

Седиште: Ул.Тошо Арсов бр.36 Штип.

Промени во регистарска влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување: Нема

Приоритетна дејност-главна приходна шифра: 68.20 Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).

Просечниот број на вработени според часови на работа за 2020 година изнесува 6 работници.

Сопственичка структура:

Презиме и име	Износ на влогот во ЕУР	%
Роберт Димитров	1.390.352	89%
Акционерите според акционерска книга	158.298	11 %
Вкупно	1.548.650	100%

Одговорно лице за застапување: Жанжанина Стојанова - Претседател на управен одбор со неограничени овластувања во правниот промет со трети лица во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие поединечни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 38/2014) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот Комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година. Поединечните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка. Подготовката на овие поединечни финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку

наведено.

2.2 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со прилагана на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во Извештајот за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2020	31 декември 2019
1 ЕУР	61,694 ден	61,4856 ден
1 УСД	50,2353 ден	54,9518 ден

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата, се евидентирани по нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователните трошоци се вклучени во сметководствената вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи поврзани со ставката кон групата и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. Евидентираната вредност на заменетиот дел не се признава. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатна добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат. Не се пресметува депрецијација на земјиштето. Депрецијацијата на останатите средства се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се депрецираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијацијата не се пресметува на инвестициите во тек. Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опремата, е како што следи:

Градежни објекти	40 години
Телекомуникациска опрема	4 години
Канцелариска опрема	5 години
Компјутерска опрема	4 години

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.5). Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата и расходувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ и се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во Останати (расходи)/приходи.

2.4 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на

средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5 Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, при што промените во објективната вредност се признаваат како добивки/загуби во Извештајот за сеопфатна добивка. Проценетите трошоци во моментот на продажбата се состојат од трошоци кои се неопходни за реализација на продажбата. Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба во моментот на бербата.

2.6 Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Друштвото има контрола врз другото правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување.

2.7 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го оттуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка. Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Оштетување на финансиски средства

а) Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата. За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираните износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатна добивка.

б) Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички

хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се корегираат преку Извештајот за сеопфатната добивка. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вртена со корекција во Извештајот на сеопфатната добивка.

2.8 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.9 Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства (Белешка 2.5), се евидентирани по пониската помеѓу набавната вредност односно цената на чинење и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работа, намалена за трошоците за комплетирање, маркетинг и дистрибуција. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

2.10 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања. Резервирањето поради оштетување се пресметува со проценка на менаџментот.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во Извештајот за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатната добивка.

2.11 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.12 Капитал

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

в) Акумулирана загуба

Акумулираната загуба ги вклучува непокриените загуби од тековниот и претходните периоди.

2.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизациона набавна вредност се состојат од кредити и добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.14 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Приходите од вложувања, стекнати од припремена инвестиција на специфични обврски по кредити за кои се очекуваат трошоците за квалификувани средства, се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.15 Данок на добивка

Данок на добивка се пресметува и плаќа по стапка од 10%. Даночна основица претставува остверената добивка зголемена за даночно непризнаени расходи.

2.16 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување-Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови. Обврски при пензионирање на вработените Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.17 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекуваат да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни оперативни загуби.

2.18 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.19 Признавање на приходите и расходите

Приходите, кои се состојат од приходи од продажба на производи и стоки, се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти, намалени за интерните приходи. Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја поделна категорија на приходи се задоволени. Овие специфични критериуми за

признавање на приходите се базирани на испорачаните производи или услуги на купувачот како и на условите од договорот во секој поединечен случај и се опишани како што следи:

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од државни поддршки

Неусловените државни поддршки се признаваат како приход во Извештајот за сеопфатната добивка кога помошта е примена или треба да се прими. Останатите државни поддршки се признаваат иницијално како разграничени приходи кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Поддршките кои ги надоместуваат настанатите трошоци се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците. Поддршките кои ја надоместуваат набавната вредност на средствата се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во текот на употребниот период на средството.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици кои не се директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, се признаваат во добизки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување. Пребивање на приходите и расходите во текот на своето редовно работење, Друштвото превзема други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите на таквите трансакции, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настани, преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција.

2.20 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.21 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање

доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.22 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Друштвото нема поврзани субјекти.

2.23 Известување по оперативни сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

2.24 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниот износ на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки. Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во оценките

Оштетување кај нефинансиските средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото признава оштетување на побарувањата од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на ризикот од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на

клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2020 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Залихи

Залихите, се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

3.1. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе ризици со различен степен на изложеност и тоа: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики и каматен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото не е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи нема деловни односи со комитенти од странство.

б) Каматен ризик

Изложеноста на ризик од промени на каматни стапки постои кога Друштвото користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банките договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема користено кредити во овој период истото не е изложено на каматен ризик.

Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Кредитен ризик

Управувањето со кредитниот ризик се однесува на ризикот да должникот не ги исполни договорните обврски кон Друштвото што ќе резултира со финансиски загуби за истото. Побарувањата на Друштвото не се обезбедени со било каков инструмент- гаранција, меница и др.

Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото и тоа:

- престанува продажба на стоки и услуги на клиенти кои нередовно ги измируваат обврските
- покренување на судски спорови и вонсудски спогодби и сл.

БЕЛЕШКА 4 - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари

	2020	2019
Приходи од продажба на стоки на домашен пазар	4.681	4.981
Проходи од наемнини	8.735	9.894
Вкупно	13.416	14.875

БЕЛЕШКА 5 - ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРОХОДИ

во илјади денари

	2020	2019
Останати приходи	1	417
Вкупно	1	417

БЕЛЕШКА 6 - УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари

	2020	2019
Материјали	0	68
Вкупно	0	68

БЕЛЕШКА 7 - ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари

	2020	2019
Нето плати	2.474	2.621
Придонеси и даноци за плати	1.253	1.297
Други лични примања	153	278
Вкупно	3.880	4.196

БЕЛЕШКА 8 - ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ
во илјади денари

	2020	2019
Потрошена електрина енергија	57	30
Реклама	365	400
ПТТ	2	4
Одржување	652	140
Наемнина	284	285
Комуналии (смет, вода)	309	274
Осигурување	155	81
Репрезентација	357	67
Даноци кои не зависат од резултатот	319	319
Банкарски услуги	38	41
Отпис на побарувања	0	90
Други оперативни трошоци	494	532
Вкупно	3.032	2.263

БЕЛЕШКА 9 - ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка (отпис) на вредност, на 31.12.2020 година се прикажани во наредната табела:

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба на 01.01.2019	129.489	1.053	130.542
Нови набавки	529		529
Расходи и продажби		(12)	(12)
Состојба на 31.12.2019	130.018	1.041	131.059
Исправка на вредност			
Состојба на 01.01.2019	73.331	1.000	74.331
Амортизација	3.241	22	3.263
Расходи и продажби		(12)	(12)
Состојба на 31.12.2019	76.572	1.010	77.582
Нето сметководствена вредност на 31.12.2019	53.446	31	53.477
Нето сметководствена вредност на 01.01.2019	56.158	53	56.211

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба на 01.01.2020	130.018	1.040	131.058
Нови набавки	1.212	0	1.212
Расходи и продажби	0	0	0
Состојба на 31.12.2020	131.230	1.040	132.270
Исправка на вредност			
Состојба на 01.01.2020	76.572	1.010	77.582
Амортизација	3.281	18	3.299
Расходи и продажби	0	0	0
Состојба на 31.12.2020	79.853	1.028	80.881
Нето сметководствена вредност на 31.12.2020	51.377	12	51.389
Нето сметководствена вредност на 01.01.2020	53.446	30	53.476

БЕЛЕШКА 11 - ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

во илјади денари	2020	2019
Побарувања од купувачи во земјата	1.631	2.322
Сомнителни и спорни побарувања	1.665	1.686
Вредносно усогласување на побарувањата	(1.665)	(1.686)
Вкупно	1.631	2.322

БЕЛЕШКА 12 - ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2020	2019
Данок на добивка	136	0
Останати побарувања	265	55
Вкупно	401	55

БЕЛЕШКА 13 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2020	2019
Благајна	1	1
Жиро сметка	5.504	5.618
Вкупно	5.505	5.619

БЕЛЕШКА 14 - ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2020	2019
Обврски спрема добавувачи во земјата	612	343
Вкупно	612	343

БЕЛЕШКА 15 - ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2020	2019
ДДВ	0	110
Останати обврски	0	1
Вкупно	0	111

БЕЛЕШКА 16 ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема долгорочни обврски.

БЕЛЕШКА 17 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Друштвото во трговскиот регистар, има заведено основна главнина од 648.035 денари.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент од добивката согласно законската регулатива.

Друштвото има обврска да издвојува законска резерва се додека износот на резервата не достигне износ кој е еднаков на една петина од главнината.

Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се употребува за покривање на загубата.

Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на загубата, Собирот на содружници може да донесе Одлука, вишокот да се користи за дополнување на дивидендата, доколку истата за деловната година не го достигне најмалиот пропишан износ.

Усогласувањето и движењето во капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31 Декември 2020 година.

БЕЛЕШКА 18 ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно Законот за данок на добивка, Данокот во износ од 117 илијади денари е предметан на остварената добивка и на даночно непризнатите расходи намалена за даночните ослободувања по стапка до 10%.

БЕЛЕШКА 19. СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Друштвото нема евиденција за старосна структура на побарувања и обврски.

БЕЛЕШКА 20. СУДСКИ СПОРОВИ

ЕЛМАР АД Штип редовно ги утужува побарувањата пред рокот на застареност, но се состојба 31.12.2020 година нема судски спорови кои се водат од и против Друштвото..

БЕЛЕШКА 21. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема потенцијални обврски.

БЕЛЕШКА 22. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА СОЧИНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како значаен настан кој треба да се спомене е појавата на вирусот COVID 19, кој може да предизвика огромни турбуленции врз целата светска економија. Последиците од оваа пандемија во овој момент не можат да се предвидат, но може да има влијание на состојбата, успешноста и паричните текови на друштвото во наредниот период. Заради неизвесноста околу времетраењето на пандемијата и мерките кои ќе бидат преземани, раководството не е во состојба да направи релевантни проценки на финансиските ефекти кои би се појавиле во иднина.

Нема последователни настани после периодот на известување кои би влијаеле на извештајот на сеопфатната добивка, на извештајот на финансиската состојба како и на извештајот за паричните текови за 2020 година.